

# МЕСЕЧНИК

## за криминалот од омраза

АВГУСТ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

### ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

16

#### ВИД НА ИНЦИДЕНТ\*

1  
оштетување на имот

1  
уништување на симболи

4  
телесна повреда

0  
разбојништво

0  
предизвикување на општа опасност

11  
насилство


0  
сериозна закана

0  
загрозување на сигурноста

3  
предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

\*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува со бројките кај видот на инциденти и процентите за карактеристики на жртвата затоа што одредени инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се случени врз повеќе основи.

#### КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА\*



#### ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 10  
Куманово - 2  
Тетово - 3  
Битола - 1



### РЕАКЦИИ

0

Реакции овој месец

#### ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

0  
од функционер

0  
религиски водач

0  
граѓанско здружение

0  
протест

0  
отстранување последица


0  
друго

#### ВО АВГУСТ 2022 ГОДИНА

#### ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 0  
кривични пријави..... 0  
прекршочни пријави..... 0  
тековни судења..... 0

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 88



#### Издвоен инцидент

Група навивачи на ФК Шкупи физички нападнале осум државјани на Шведска кои дошле во Скопје да го проследат натпреварот помеѓу ФК Шкендија и ФК АИК, на 11 август. Полициски службеници од Единицата за интервентна полиција веднаш интервенирале и се преземаат мерки за расчистување на случајот.